

Предлози од Партиципативниот форум „Унапредување на ефективността на Партиципативниот форум и креирање на рамка на идните активности“

Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) во соработка со ОБСЕ Мисијата во Скопје на 16.11.2017 година одржа Партиципативен форум, во кој учествуваа претставници на институциите и претставници на невладиниот сектор на заедниците под 20%, на тема „Унапредување на ефективността на Партиципативниот форум и креирање на рамка на идните активности“. Од Партиципативен форум произлегоа следниве предлози:

- Измени и дополнувања на законот за празници (ден за празнување на заедници кои во уставот се именувани како останати)
- Заклучоците кои се донесуваат на Партиципативните форуми освен до Владата на РМ да се доставуваат и до Комитетот за односи меѓу заедниците – Собрание на Република Македонија
- Беше изразено задоволство од страна на претходните членови на Форумот во врска со заложбите кои Агенцијата ги направи, иако тоа не е во рамките на законските надлежности
- Беше констатирано дека поларизацијата на граѓанскиот сектор не се должи на Агенцијата туку истата беше креирана од страна на самите здруженија на граѓани
- Барање на сите етнички заедници за обезбедување на просторни услови за работа на невладините организации на заедниците под 20%
- АОПЗ ќе прави напори за обезбедување на простории кои би биле на користење на граѓанските организации на заедниците
- Барање на заедниците до Министерството за култура во конкурсот за апликација за проекти од областа на културата да има посебен дел за граѓанскиот сектор од заедниците, бидејќи досегашните критериуми ја оневозможуваат можноста за аплицирање
- Обновување на Културната манифестација „Македонија наш дом“, која беше организирана две години по ред од страна на АОПЗ и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а на која беа претставени културните разноликости на сите заедници во Република Македонија
- Од страна на претставник на СИОФА беше констатирано дека препораките и заклучоците од досегашните форуми биле разгледани од страна на Владата на РМ и делот од истите биле интегрирани во одредени стратешки документи
- Барање на заедниците за спроведување на попис на населението во Република Македонија

- Во услови на одржување на попис на населението во РМ, една од приоритетните активности на Агенцијата би било организирање на кампања за подигање на свеста кај припадниците на заедниците под 20%
- Граѓанските организации од заедниците да бараат мислење од Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците под 20% за проектите кои аплицираат на конкурсот на Министерството за Култура
- Барање за измени во Изборниот законик (една изборна единица) или загарантирани пратенички места за припадниците на заедниците под 20%
- Системско решавање на проблемот со државјанство кај оние припадници на заедниците под 20%
- Да се формира работна група за изготвување на нова Методологија на форумот со цел поголема инклузивност
- Барање поддршка од ЕУ за реализација на поголеми проекти со цел промоција на правата и културата на заедниците.